

ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР. 2

1. Што е веризам?
2. Што значи зборот „ил веро“?
3. Која е разлика помеѓу веризмот и реализмот?
4. Кога и каде веризмот се појавил?
5. Во која уметничка гранка веризмот прво се појавил?
6. Кои се најпознати книжевници од веризмот?
7. Кои се претставници на веризмот во оперското творештво?
8. Која опера е изведена 14 000 пати само за време на животот на композиторот?
9. Која опера е компонирана според вистинскиот настан прочитан од весник?
10. Која е последна опера од Пучини и дали тој ја довршил?
11. Во што се состоела реформата на Вагнер?
12. Според кое книжевно дело е компонирана операта „Травијата“?
12. Накратко раскажи ја операта „Травијата“.
13. За што се работи во операта „Аида“?
14. Накратко раскажи ја операта „Трубадур“.
15. За што се работи во операта „Палјачи“?
16. За што се работи во операта „Кавалерија рустикана“?
17. Накратко раскажи ја операта „Кармен“?
18. За што се работи во операта „Мадам Батерфлај“?
19. Кој од оперските композитори ја добил Римската награда?
20. Која е главна разлика помеѓу италијанската и германската опера?
21. Чија е соло-песната „Пастрмка“?
22. Колку соло-песни компонирал Шуберт?
23. Наброј две композиции од Шуман.
24. Кој е заслужен за ренесансата на Бах (зошто)?
25. Чија е увертирата за „Сонот на летната ноќ“ („Свадбен марш“)?
26. Чија е симфониската поема „Така зборуваше Заратустра“?
27. Наброј две опери од Рихард Штраус.
28. Наведи една композиција од Брамс.
29. Кој ја компонирал „Фантастична симфонија“?
30. Колку ставови има „Фантастична симфонија“?
31. Наброј две композиции од Лист
32. Што е белканто?

Композитор	Опери	Асоцијации	Линкови
Росини	„Севилскиот берберин“, „Вилјам Тел“	Татко свирел на труба/хорна, мајка оперска пејачка	http://youtu.be/7qHZkkgowdY http://youtu.be/RedbJYK7Djs
Белини	„Норма“, „Пуританци“	Катанија, млад умира	http://youtu.be/c3iFRaTwwj0
Доницети	„Љубовен напиток“, „Дон Пасквале“ ..Лучија ди Ламермур“	Татко ткајач, сиромашно семејство	http://youtu.be/xToxhv_Y9nc
Верди	„Травијата“ (треба кратка содржина), „Трубадур“ (треба кратка содржина), „Риголето“ (треба кратка содржина), „Набуко“, „Аида“(треба кратка содржина),	Прво одбиен на Конзерваториумот во Милано, семејна трагедија... оперска пејачка- втората сопруга	http://youtu.be/NcKdnkGBSgA http://youtu.be/Tltje8l2VNI http://youtu.be/zL4tnifuE50 http://youtu.be/8A3zetSuYRg http://youtu.be/D6JN0l7A_mE http://youtu.be/6OO21JCa7NA http://youtu.be/Q4UdG9CXz1I
Вебер	„Волшебниот стрелец“, „Оберон“	Прва национална опера, диригирање	http://youtu.be/FojsiGXZYDU http://youtu.be/DXGTIHeJ8QQ
Вагнер	„Лоенгрин“, „Парсифал“, „Тристан и Изолда“, „Проколнатиот Холанѓанец“, „Мајстори пејачи“, „Зигфрид“, „Валкири“, „Рајнско злато“, „Риенци“	Реформа, лајт мотив, чинови-слики, оркестар, сценографија	http://youtu.be/Ce-Xok6SRPU http://youtu.be/-XFLaVdHdjw http://youtu.be/Fwr_eQrOEYk
Бизе	„Кармен“ (треба содржина), „Арлезијанка“, „Ловци на бисери“	Римска награда, Франција, неуспех со Кармен	http://youtu.be/E2XyHfi50yE http://youtu.be/e5qmSEvDEGs
Маскањи	„Кавалерија рустикана“ (треба содржина)	Татко пекар, прва веристичка опера	http://youtu.be/79RxceV-UJw http://youtu.be/3ISDLkGRdHg http://youtu.be/1_TQSBqQfDU http://youtu.be/yV5ouSdyGfg
Леонкавало	„Палјачи“ (треба содржина)	Египет, Турција, Франција	http://youtu.be/sUe2OnXIBeg „No, pagliaccio non son" Pagliacci
Пучини	„Мадам Батерфлај“ (треба содржина), „Тоска“, „Турандот“, „Ѓани Скики“, „Боеми“, „Манон Леско“	Музичка традиција во семејството, недовршена опера, рак на грлото...	http://youtu.be/Om58sUyCmH4 („Nessun Dorma“ - Turandot) http://youtu.be/sLcbfF9ypmM „Мадам Батерфлај“, http://youtu.be/g6r-07bZmWM „Мадам Батерфлај“, http://youtu.be/w0diDwHtATw „Babbino caro“ – Ѓани Скики